



BUDENAT® AZID PLUS D 587

Кисело средство за чистење со дезинфекција



Подрачје на примена

- За сите области каде што има санитарии, влага и базени како и за сите области кај коишто е потребна комбинација од дезинфекција и решение за бигорот
- Може да се применува на сите материјали, подови и површини што се отпорни на киселини како писоари, тоалети, мијалници и плочки

Компатибилност со материјалот

- Погодно само за материјали отпорни на киселина
- Не е погодно за алуминиум, лакирани површини, акрилно стакло и емајл чувствителен на киселина

Предности/особини на производот

- Ефикасна дезинфекција и решение за бигорот во еден работен чекор
- Брза делотворна дезинфекција без долго време на чекање
- Наведено во VАН и RK
- Без проблем раствора бигор, наслаги од урина, нечистотија и остатоци од сапун

Ефикасност

- Бактерии вклучувајќи MPCA и габи

Технички податоци	
рН-вредност	0-0,5
Боја на производот	безбојна до светлорозова
Сад*	1 Шише 5 Сад

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.






BUDENAT® AZID PLUS D 587

Кисело средство за чистење со дезинфекција

Примена и дозирање

Прво се отстранува грубата нечистотија од површината. Пред да се нанесе, површините треба да се навлажнат со ладна вода. Потоа препорачуваме соодветна постапка на влажно бришење. Се остава да се исуши или се плакне по истекот на времето за дејство.



Избрани дозирања и времиња за дејствување за површинска дезинфекција:

Бактерии и габи

Целни организми	Концентрација	изложеност
Бактерицид и левурицид (список VАН/EN 13697)	5,0 %	15 мин. (N)
	1,0 %	240 мин. (N)

(H) Тестирано под високо оптоварување – вредностите важат и за лесно извалкани површини
(N) Тестирано под ниско оптоварување – вредностите важат само за претходно исчистени површини

Напомена

Користете ги биоцидите безбедно. Секогаш ја прочитате етикетата и информациите за производот пред употреба.

Површините што доаѓаат во допир со прехранбени продукти или кожа, по дезинфекцијата треба да се исплакнат со вода за пиење. Да се земе производ што случајно се одобрува со материјал што врзува течност (песок, диатомична земја, универзален сврзувач). Да не се дозволи производот да продре неразреден во канализација или води. Испразнетите пакувања двапати да се исплакнат со вода и да се однесат на рециклирање. Рок на траење по отворањето: 9 месеци. А температура за складирање 5 - 25 ° C е препорачливо.

100 g содржат: 2,50 g дидецилдиметиламониум хлорид, 4,00 g алкилдиметилбензиламониум хлорид, 0,96 g млечна киселина.

Дополнителни производи

Budenat® Intense D 443 - Високо ефикасно средство за чистење со дезинфекција
Budenat® Rapid D 444 - Алкохолно средство за брза дезинфекција спремно за употреба
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Алкохолни крпи за брза дезинфекција
Budenat® Alkasept D 445 - Средство за чистење со дезинфекција со висока алкалност

Напомени за опасност

H290 Може да биде корозивен за метали.
H314 Предизвикува тешки изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H400 Многу токсично по живиот свет во водата.
H411 Токсично по живиот свет во водата со долготрајни последици.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот лист Budenat® Azid Plus D 587 на www.buzil.com.

GISBAU-код: GD 40

Број на производот*:
D587-0001
D587-0005

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничениата меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.

Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.

Датум 18.06.2019